



Краткиот водич

Ракување со производот

! Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Копче за вклучување / исклучување | 7. Копчиња за избор на функција |
| 2. Копче за мени | F1 TrayWash Функција |
| 3. Копче за одложено време / избор на мени | F2 Fast+ функција |
| 4. Копче за избор / потврдување | F3 SteamGloss Функција |
| 5. Екран | F4 Функција за половина полнење |
| 6. Копче за Старт / Пауза / Откажување | |
| | 8. Копчиња за избор на програма |



- | | |
|--|--|
| 9. Индикатор за автоматски отворање врата (во зависност од моделот) | 13. Индикатор за одложен старт |
| 10. Индикатор за функција на чистење филтри (во зависност од моделот) | 14. Индикатор за крај на програмата |
| 11. IonGuard Индикатор за функција (во зависност од моделот) | 15. Индикатор за средство за плакнење |
| 12. Индикатор за одложено време / времетраење на програмата | 16. Индикатор за сол |
| 13. Индикатор за одложен старт | 17. Индикатор за прекин на прилив на вода |
| 14. Индикатор за крај на програмата | 18. Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) |
| 15. Индикатор за средство за плакнење | 19. Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) |
| 16. Индикатор за сол | |
| 17. Индикатор за прекин на прилив на вода | |
| 18. Индикатор за дозирање на течен детергент (во зависност од моделот) | |
| 19. Индикатор за таблетата со детергент (во зависност од моделот) | |

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка								
Број на програма	1	2	3	4	5	6	7	8
Име на програма	Auto	AquaFlex	интензивно	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	предмиење
Температура на миене	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Степен на извалканост	Се одредува степенот на извалканост на сатовите и автоматски се поставуваат температурата и количината на водата за перење, како и времето на перење на сатовите. Се применува за сите видови сатови.	Ова е најсоодветната програма за миене мешани сатови собрани во текот на денот, вклучително пластични сатови. Тавите и тенџерињата може да се мијат во допната корпа, додека деликатните стаклени сатови се мијат го горната корпа.	Соодветно за многу извалкани сатови, тави и тенџериња	Соодветна за миене сатови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната комбинација на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усопласноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Специјална програма за внимателно миене на кршливи сатови и чаши од стакло.	Дневна програма за миене нормално извалкани сатови на набрз начин.	Са применува за лесно извалкани сатови што се избришани или исплаќани.	Са применува за отстранување на остатоците на извалканите сатови што ќе се собираат во машината неколку дена со што се спречува создавање лоша мириса.
	Среден кон висок	Среден	Висок	Среден	Мал	Среден	Мал	-
	Пред-миење	+	+	+	+	-	-	+
	миење	+	+	+	+	+	+	-
	Сушење	+	+	+	+	+	-	-
Времетраење (min)	110-173	203	170	245	120	58	30	15
Енергија (kWh)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Вода (l)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	1,2	1,18	0,8	-

Капацитет на полнење: 15

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. * Одредена програма (ѓ) за тестирање Тестирањето во согласност со EN 50242/50436 мора да биде изведено со полн контејнер сол, полн резервоар со сретство за плаќење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50 °C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

Краткиот водич

Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.


За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5



По откривање на тврдоста на водата:

1. Откако ќе ја вклучите машината, држете го копчето за мени притиснато 3 секунди.

i Кај некои модели ако еднаш го притиснете копчето за мени, тоа ќе ви овозможи да влезете во менито за поставки.

2. Користете ги копчињата <- и +> сè додека не се вклучи индикаторот за тврдост на водата (на екранот ќе се покаже „г“).


3. Преку копчето за избор на програма, изберете го нивото на тврдост на водата согласно нејзината тврдост. Погледнете ја „Табелата за избирање на степенот на тврдост на водата“ за да ја најдете точната поставка.

4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 1. (r1)
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 2. (r2)
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 3. (r3)
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 4. (r4)
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за избор за да го префрлите степенот на тврдост на водата на позиција 5. (r5)

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.



- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миеење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миеење садови ќе свети постојано.
- Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.

i При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миеење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.